



## Предмет: Понуда за патничко возило 635022 CITROEN NEW C3 PureTech 82 S&S FEEL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Производител:               | Automobiles CITROEN-Paris, France               |
| Опис на возилото:           | Лимузина со пет врати                           |
| Мотор:                      | 3 цилиндри                                      |
| Зафатнина:                  | 1199 cm <sup>3</sup>                            |
| Обртен момент:              | 118Nm/2.750 врт/мин                             |
| Моќност:                    | 61kW (83КС) /5.750 врт/мин                      |
| Пренос :                    | на предните тркала преку 5 степен рачен менувач |
| Број на седишта:            | 5   |
| Димензии( L/W/H ) :         | 3990 / 1745 / 1470 mm                           |
| Волумен на багажен простор: | 300литри  |
| <br>                        |   |
| Пневматици :                | 185/ 65 R15                                     |
| Перформанси:                |   |
| Забрзување од 0-100 km/h:   | 13.3 s,   |
| Максимална брзина:          | 169 km/h  |
| Потрошувачка:               |   |
| Град                        | 4.9 l/100km                                     |
| Отворено                    | 3.8 l/100km                                     |
| Комбинирано                 | 4.2 l/100km                                     |
| Норматив на издувни гасови: | <b>ЕУРО 6.3</b>                                 |
| Емисија на CO2 гасови:      | 98g/km  |

### Сериска опрема:

- ABS +REF (систем против блокирање на тркалата и електронска дистрибуција на сила на кочење)
- AFU (систем за помош при нагло кочење) + светла за предупредување при на нагло силно кочење
- ESP (електро контрола на стабилност) + ASR (систем против пролизгување)
- Помош при тргнување на угорница (Hill Assist)
- Регулатор – лимитер на брзина
- Детекција на недоволен притисок во гумите
- AirBag за возач и совоач, странични AirBag
- AirBag завеси напред и назад
- Затегнувачи на појас на предни седишта
- Предупредување за откопчан појас
- ISOFIX систем на задните седишта
- Далечинско централно заклучување
- Автоматско заклучување на вратите и багажниот простор при стартување (автоматска деактивација во случај на незгода)
- Предупредување за возачко невнимание
- Препознавање знаци за ограничување на брзина
- Предупредување за незаконско преминување на лента
- Coffee Break Alert

INSPIRED BY YOU

### АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија  
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- LED дневни светла
- Предни LED светла
- Задни LED светла со 3D ефект
- Челични тркала 15" со украсни раткапни
- Кит за поправка на тркало
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- Надворешни ретровизори во сјајна црна боја
- Патен компјутер
- Индикатор за промените на степенот на пренос
- Капак на багажниот простор
- Затворен простор за одлагање кај совозач
- Простор за одлагање во предни и задни врати
- Отворен простор за одлагање напред
- Држачи за 2 чаши
- Електричен серво волан подесив по висина и длабочина
- Електрични подигачи на предни стакла
- Електрично подесиви и греени ретровизори
- Предни сонцебрани со огледало кај возач
- Осветлување на внатрешниот простор напред и позади
- Клима уред
- 12V приклучок во патничкиот простор
- Возачко седиште подесиво по висина
- Заден наслон делив во однос 2/3 – 1/3
- Дигитален аудио систем со 5" екран на допир, команди на волан, Bluetooth, USB, 4 звучници

#### **Дополнителна опрема вградена во возилото:**

- Сребрена (Gris Acier) – Металик боја
- Покрив во црна боја
- Задни паркинг сензори
- Затемнети задни стакла
- Навигација

| Цена на понудениот модел<br>вкупно со ДДВ | Промотивен попуст | Цена на понудениот модел вкупно<br>со ДДВ и со вклучен попуст |
|---|-------------------|---|
| <b>16.370,00 €</b>                        | <b>1.000,00 €</b> | <b>15.370,00 €</b>  |

Рок на испорака: **Ваднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

**Еврогаранција :** **2 години со неограничен број на поминати километри**

**2 години асистенција на пат**

**Сервисна мрежа**

**Сопствен сервис и магацин за резервни делови:**

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,  
**АВТОНОВА**  
Продажба на нови возила